



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 28 април 2017 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: март 2017 година

- Во март, каматната стапка на вкупните кредити остана непроменета во однос на претходниот месец, на нивото од 6,1%, додека каматната стапка на вкупните депозити изнесува 1,6%, при минимален месечен пад од 0,1 п.п..
- Каматна стапка на новоодобрените кредити месецов се задржа на нивото од 5,4%, додека каматна стапка на новопримените депозити забележа месечен пад од 0,2 п.п. и изнесува 1,4%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и новите кредити и депозити

	12.2015	1.2016	2.2016	3.2016	4.2016	5.2016	6.2016	7.2016	8.2016	9.2016	10.2016	11.2016	12.2016	1.2017	2.2017	3.2017
во % на годишно ниво																
Вкупни кредити	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1
Корпоративен сектор	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7
Домаќинства	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
Новоодобени кредити	5.9	6.0	6.1	6.0	5.7	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	5.3	5.9	5.4	5.4
Корпоративен сектор	5.9	6.0	6.1	6.0	5.7	6.0	5.8	5.9	5.8	5.8	5.6	5.7	5.2	5.9	5.1	5.2
Домаќинства	5.7	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8	5.9	5.8	6.0	5.9	5.8	5.8	5.6	5.9	5.9	5.8
Вкупни депозити	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6
Корпоративен сектор	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0
Домаќинства	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6
Новопримени депозити	1.6	1.8	1.6	1.7	1.7	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.4
Корпоративен сектор	1.3	2.0	1.1	1.3	1.2	0.8	0.9	1.3	0.9	1.4	1.4	1.6	1.5	1.3	1.3	1.1
Домаќинства	1.9	1.7	2.0	1.9	1.9	1.5	1.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.6



Извор: НБРМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>





Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор²



Извор: НБРМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор во март се задржа на февруарското ниво од 5,7%. На годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,5 п.п..
- Овој месец банките и штедилниците го вршеле новото кредитирање на корпоративниот сектор по просечна стапка од 5,2%, повисока за 0,1 п.п. споредено на месечна основа. Нагорна промена на каматните стапки е регистрирана кај пласманите во домашна и странска валута (за 0,1 п.п., соодветно).



Извор: НБРМ.


² За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор се однесува на нефинансиските институции (јавни и останати).




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на вкупните примени депозити од корпоративниот сектор, во март изнесува 2,0%, при минимална надолна промена од 0,1 п.п. на месечна основа. Притоа, од аспект на годишната споредба, каматната стапка е на исто ниво како и во март 2016 година.
- Каматната стапка на новопримените депозити³ на корпоративниот сектор во март годинава изнесува 1,1%, при месечен пад од 0,2 п.п.. Надолната промена е резултат на намалувањето на каматните стапки на денарските депозити, без и со валутна клаузула (за 0,4 п.п. и 0,2 п.п., соодветно), наспроти растот на стапката кај депозитите во странска валута (за 0,5 п.п.). Споредено на годишна основа, каматната стапка е пониска за 0,2 п.п..

2. Каматни стапки на домаќинствата⁴



Извор: НБРМ.




- Просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на домаќинствата се стабилизираше на нивото од 6,6%, при минимален пад од 0,1 п.п. на годишна основа.
- Во март, новото кредитирање на домаќинствата се вршело по просечна стапка од 5,8%, што на месечно и годишно ниво претставува пад од 0,1 п.п.. Месечното намалување се објаснува со падот на каматни стапки кај девизните кредити (за 0,5 п.п.) и денарските кредити со валутна клаузула (за 0,3 п.п.), додека стапките на денарските кредити без валутна клаузула бележат минимален раст (за 0,1 п.п.).

³ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁴ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.



- Просечната каматна стапка на вкупните депозити од домаќинствата во март се задржа на исто ниво од минатиот месец, и изнесува 1,6%. На годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,2 п.п..
- Каматната стапка на новопримените депозити⁵ од домаќинствата забележа месечен пад од 0,2 п.п. и изнесува 1,6%, во целост кај денарските депозити без валутна клаузула. На годишна основа намалувањето на стапката изнесува 0,3 п.п..

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>

Методолошки појаснувања: <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
<http://nbrm.mk/kalendar-na-objavuvanje-na-podatoci.nspix>

Месечни податоци за каматните стапки: 31 мај 2017 (референтен пресек заклучно со април 2017).

⁵ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Македонија
Дирекција за статистика

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).